

Насока за пополнување барање за издавање одобрение за одобрение за вршење на трговија со енергенти кои содржат материи за обележување во МЕОС - СОЦДАД

I. Претслов за поднесување барање за одобрение за вршење на трговија со енергенти кои содржат материи за обележување:

1. Претходна регистрација во системот.


https://customs.gov.mk/images/documents/e-carina/CDEPS/Instrukcii_mapatsvija_pristap_16112020.pdf

2. Добивање листа на национални кодови кои ќе се наведат во барањето


Појаснување – секој акцизен производ кој ќе бидат составен дел има свој национален код опис, тарифна ознака, потекло (домашно или увозно).

II. Постапка во МЕОС за поднесување барање за издавање одобрение за вршење на трговија со енергенти кои содржат материи за обележување во МЕОС


- Се пристапува во системот со корисничко име и лозинка.




- Се одбира модулот МЕОС




- Се одбира правниот субјект кој се застапува



- Се одбира линкот „Управување со одобренција“



- Се одбира линкот „Поднеси барање“



- во делот Акцизи, се одбира линкот „Трговци со обележано гориво“

Почетна страница - СОЦДАД | x +

traders-test.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/main.htm?execution=e4s1

СОЦДАД: Управување со економски оператори Смени апликација Јазик MK Одјава

Функции **Напо**

Почетна страница

» Почетна страница

Управување со одобренја

Поднеси Барања

Увод/Извод

Одобрение за употреба на поднестовени постапки

Одобрение за користење на царинска постапка со економски ефект / крајна употреба

Привремено чување

Одложено плаќање на данок

Транзит

одобрение за поднестовени транзитни постапки

Одобрение за поднестовена транзитна постапка приклучена за стана која се превезува по железнички пат или во постојани контейнери

Одобрение за употреба на поднестовена транзитна постапка со економски ефект / крајна употреба – Исклучок од обврската за користење на прописан воен ред

Барање за превезување на царински дозволи

Акциси

Времена акцизна дозвола

Акцизна дозвола

Баратап за поврат на акциза

Одобрение за ликвидативни клиринзи

Корисници на акцизни марки

Одобрение за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти

Одобрение за дистрибутивни трговици на големо и трговици на мало со акцизни производи

Земјоделци – мали производителите на жестици, анимални пиланци

Одобрение за акцизни обвршници за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс

Трговици со обележана гориво

Барање за измена на издадени одобренја

Пребарувај барања

Пребарувај одобренја

Управување со ОЕО

Корисни функции

Барања

CLIS CLIS - Laboratory	REG User Registration	ACC My Account
GMS Guarantee Management System	TDP Trader Declaration Processing	ARS Accounting Revenue Service
RDS Reference Data Service		

- се отвора работна површина која треба да се пополни

Поднесување на барање за одобрение

traders-test.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/submitAppForAuth.htm?execution=e4s1

СОЦДАД: Управување со економски оператори Систем апликација

Јазик: Одјава

Функции **Најр**

Поднесување на барање за одобрение

» Поднесување на барање за одобрение Потврди Поднеси Затвори како работна верзија на документ

Резиме на барање

Побаран вид на одобрение: Трговци со обележано гориво

Референтен број: 20220214-155527-832

Царински орган на издавање:

Царинска испостава за надгледување:

Општи информации

Категорија на национален производ:

Трговец на големо:

Трговец на мало:

Барател трговец

TIN број: МК:

Даночен број: 40:

Име:

Улица и број:

Поштенски код:

Град:

Телефонски број:

Е-пошта адреса:

Барател

Име:

Презиме:

Единствен матичен број (ЕМБГ):

Царински орган за контрола

Царински орган за контрола:

- На сите места каде се бара податок за Царинскиот орган во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира МК009000 – Централна управа.

Поднесување на барање за одобрение

traders-test.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/submitAppForAuth.htm?execution=e4s1

СОЦДАД: Управување со економски оператори Систем апликација

Јазик: Одјава

Функции **Најр**

Поднесување на барање за одобрение

» Поднесување на барање за одобрение Потврди Поднеси Затвори како работна верзија на документ

Резиме на барање

Побаран вид на одобрение: Трговци со обележано гориво

Референтен број: 20220214-155527-832

Царински орган на издавање:

Царинска испостава за надгледување:

Општи информации

Категорија на национален производ:

Трговец на големо:

Трговец на мало:

Барател трговец

TIN број: МК:

Даночен број: 40:

Име:

Улица и број:

Поштенски код:

Град:

Телефонски број:

Е-пошта адреса:

Барател

Име:

Презиме:

Единствен матичен број (ЕМБГ):

Царински орган за контрола

Царински орган за контрола:

- Во делот Општи информации во „ Категорија на национален производ “од паѓачкото мени се одбира Енергетски производи
- Во делот „Трговец за големо“ и „Трговец на мало“ од паѓачкото мени се одбира опција „Да“ или „Не“

Поднесување на барање за одобрење

Резиме на барање

Побаран енд на одобрење: Трговци со обележано гориво

Референтен број: 20220215-104553-782

Царински орган на издавање: MK009000 Централна Управа

Царинска испостава за надгледување: MK009000 Централна Управа

Општи информации

Категорија на национален производ: Енергентски производи

Трговец на големо: Да

Трговец на мало: Не

Барател трговец

ТНБ број: МК

Даточен број:

Име:

Улица и број:

Поштенски код:

Град:

Телефонски број:

Е-маил адреса:

Барател

Име:

Презиме:

Единствен матичен број (ЕМБГ):

Царински орган за контрола

Царински орган за контрола:

- Во делот Барател Трговец веќе се отчитани податоците за правното лице.
- Следни полиња кои се пополнуваат со впишување се дополнување на податоците за „Барател“ каде се внесуваат податоци за Единствен матичен број (ЕМБГ) на одговорното лице (управител) со МК пред бројот. МК и бројот се внесуваат во латинична подршка
- Во делот „Локација на производи во употреба“ се впишуваат податоците за адресата на местото за трговија на енергентите. Во шифра на локација не се впишува ништо, бројот се генерира од системот при одобрување на барањето.

ТНБ број: МК

Даточен број:

Име:

Улица и број:

Поштенски код:

Град:

Телефонски број:

Е-маил адреса:

Барател

Име:

Презиме:

Единствен матичен број (ЕМБГ):

Царински орган за контрола

Царински орган за контрола: MK009000 Централна Управа

Локација на производи во употреба

Шифра на локација:

Град:

Поштенски код:

Улица:

Број:

Општина:

Акцезни производи

Шифра на акцезен производ:

Шифра на национален акцезен производ:

Број на резервоар:

Максимален капацитет на резервоар:

Максимален капацитет на резервоар:

- Во случај кога барањето се однесува за повеќе места за трговија со енергенти со „+“ се додава за ново место и се пополнува на истиот начин како за првото. Со додавање „+“ може да се додадат места според потребите. Со „-“ се брише доколку по грешка е додадено место кое не треба итн.
- Во делот „Акцизни производи“ во полето „Шифра на акцизен производ“ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира конкретната шифра E440 – Нафтен гас, обележан

Акцизни производи

Шифра на акцизен производ: E440 (Нафтен гас, обележан)

Шифра на национален акцизен производ: (E420) Безоповен бензин

Број на резервоар: (E430) Нафтен гас, необележан

Минимален капацитет на резервоар: (E440) Нафтен гас, обележан

Максимален капацитет на резервоар: (E450) Керозин, необележан

(E460) Керозин, обележан

(E470) Тешко моторно масло

- Во „Шифра на акцизен национален производ“ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира конкретната шифра на акцизно добро за кое се бара одобрение (како што е наведено во точка 2 од оваа насока да бидат во корелација со шифрите кои ги има регистрирано добавувачот на акцизното добро).

Акцизни производи

Шифра на акцизен производ: E440 (Нафтен гас, обележан)

Шифра на национален акцизен производ: E0000366 (Gasno maslo - (E440E00003661) Gorivo za greenje (EL-1))

Број на резервоар: []

Минимален капацитет на резервоар: []

Максимален капацитет на резервоар: []

- Во „Број на резервоар“ се наведува бројот на резервоарот
- Во „Минимален капацитет на резервоар“ се внесува 0
- Во „Максимален капацитет на резервоар“ се внесува максималниот капацитет на резервоарот

Акцизни производи

Шифра на акцизен производ: E440 (Нафтен гас, обележан)

Шифра на национален акцизен производ: E440E0001 (Gasno maslo - Gorivo)

Број на резервоар: []

Минимален капацитет на резервоар: []

Максимален капацитет на резервоар: []

Доколку се има потреба од наедување на повеќе резервоари со „+“ се отвора ново поле и се додава нов резервоар

Број
Општина

Акцизни производи

Шифра на акцисен производ

Шифра на национален акцисен производ

Број на резервоар

Минимален капацитет на резервоар

Максимален капацитет на резервоар

- Следен чекор е одбирање на „Потврди“ со цел проверка дали е добро пополнето барањето

СОЦДАД: Управување со економски оператори

Јазик: MK

Одјава

Поднесување на барање за одобреност

» Поднесување на барање за одобреност

Потврди Поднеси Земајќи како работна верзија на документ

Резиме на барање

Побаран вид на одобреност: Трговци со обележано гориво

Референтен број: 20220215-104555-782

Царински орган на издавање: MK009000 Централна Управа

Царинска испостава за надгледување: MK009000 Централна Управа

М Општи информации

Категорија на национален производ: Енергетски производи

Трговци на малце

Трговци на мало

- Доколку има грешки ќе се прикаже описот и во кое поле е настаната грешката

СОЦДАД: Управување со економски оператори

Јазик: MK

Одјава

Поднесување на барање за одобреност

» Поднесување на барање за одобреност

Потврди Поднеси Земајќи како работна верзија на документ

Пронајдени 3 грешки:

	Погрешно поле	Идентификација на правило	Порака за грешка
1	Барање Барател Единствен матичен број (ЕМБГ)	BR047	Не смее да биде празно
2	Барање Барател трговец Телефонски број	BR047	Не смее да биде празно
3	Барање Локација на производите во употреба[1]LabelForAuth.locationOfProductsUse_exciseProducts[1]LabelForAuth.locationOfProductsUse_exciseProducts_exciseNationalProductCode	BR047	Не смее да биде празно

Резиме на барање

Побаран вид на одобреност: Трговци со обележано гориво

- Откако ќе се корегираат грешките се појавува порака дека нема грешки

СОЦДАД: Управување со економски оператори

Јазик: MK

Одјава

Не биде пронајдени грешки.

Поднесување на барање за одобреност

» Поднесување на барање за одобреност

Потврди Поднеси Земајќи како работна верзија на документ

Резиме на барање

Побаран вид на одобреност: Трговци со обележано гориво

- По добиената порака дека нема грешки се одбира „Поднеси“

СОЦДАД: Управување со економски оператори

Јазик: MK

Одјава

Поднесување на барање за одобреност

» Поднесување на барање за одобреност

Потврди Поднеси Земајќи како работна верзија на документ

Резиме на барање


Побаран вид на одобреност: Трговци со обележано гориво

Референтен број: 20220215-125747-839


Царински орган на издавање: MK009000 Централна Управа

Царинска испостава за надгледување: MK009000 Централна Управа


- Се појавува порака дека барањето е поднесено




- По поднесувањето на барањето доколку има потреба во „Дејство“ можни се две активности – барање за измена на барањето или барање за поништување на барањето




- Статусот на поднесеното барање може да се следи со пребарување на барање за авторизации




- Од паѓачкото мени во „Вид на барање“ се одбира Трговци со обележано гориво



- За поднесеното барање се јавува статусот „Барањето е регистрирано“



- Во вид на одобрение во паѓачкото мени се одбира „Барање за издавање на одобрение за повластен корисник“



- Се појавува листата каде е прикажано одобрието и се одбира линкот „Избери“

» **Пребарување на одобрение**

Критериуми за пребарување

Пребарај според AUN

AUN/CLN/EXN/TAN

Пребарај според други критериуми

Вид на одобрение ▼

Подвид на одобрение за транзит

Датум на издадено одобрение од

Датум на издадено одобрение до

Статус

Мал производител на пиво

Мал производител на вино

Мал производител на жестоки алкохолни пијалаци

Записи на една страна: 20 ▼

AUN/CLN/EXN/TAN	Вид на одобрение	Подвид на барање	Датум на издадено одобрение	Статус	Дејства
MK2000000000000000000264	Трговци со обележано гориво	Енергетски производи	02.06.2020	Одобрението е издадено	Избери

Записи на една страна: 20 ▼

- Се појавува работна површина со сите тековни елементи. На истата се додават или бришат податоците согласно бараната промена. Постапката продолжува на ист начин како и кај издавањето одобрение за повластен корисник.

» Пребарување на одобрение (за промена) » Поднесување на барање за одобрение

» **Поднесување на барање за одобрение**

Резиме на барање

Побаран вид на одобрение: Трговци со обележано гориво

Референтен број: 20220215-131915-800

Издадено одобрение: MK2000000000000000000264

Царински орган на издавање

Царинска испостава за надгледување

▼ Општи информации

Категорија на национален производ ▼

Трговец на големо ▼

Трговец на мало ▼